



Merry Christmas
and
Happy New Year
2005

Почитувани пријатели на нашијо "Македонско сонце"!

Македонски клубови и медиуми во дијаспората, црковни заедници, фирми, компании, организации, друштва и поединци

Ви се обраќаме со желба и очекување да воспоставиме (или да продолжиме) контакт и соработка, кои треба да резултираат во остварувањето на заедничката цел - успех на секој план.

Нашиот неделник "Македонско сонце" веќе десет години води грижа за Македонците, како во татковината така и во дијаспората, сега има ново руво и нови содржини, така што заслужува да се најде во рацете на што поголем број нашинци. Станете и Вие наши претплатници и бизнис соработници.

Би сакале Вашата црковна општина, македонски клуб, ТВ-канал или радиостаница, фирма и слично, кои претставуваат центар за собирање и за сплотување на Македонците, воедно да бидат и јадрото кое ќе им помогне да го добијат, да го видат и да се запознаат со содржините на патриотскиот неделник "Македонско сонце".

Се надеваме дека во иднина ќе се интензивира Вашата заинтересираност и преку заедничката соработка ќе се продлабочи комуникацијата, што ќе придонесе да ги збогатиме нашите содржини во неделникот и со Вашите активности, како и со успехите кои ги постигнуваат луѓето од дијаспората.

БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ФИРМИТЕ КОИ СЕ РЕКЛАМИРААТ КАЈ НАС:

**МАК АМ
ХОТЕЛ ИМПЕРИЈАЛ
ПРИЛЕПСКА ПИВАРА
АДНАН РЕИСЕР
ОПТИКООП
МАК МАН
МИКРОСАМ
МИКРОФЛЕКС**

**ПУЛСТАРС – 9177
ГАЛАТЕА
ИЛИНДЕН
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ
ТАБЕРНАКУЛ
ХАРИБО
ФОТО ЈАСМИНА**

**ОПЕЛ
ТОПЧОК
ПРОМЕС
БОВИН
ЕУРОТЕРМ
МАРИЛИ
МИДА**

**Адреса: Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр.87, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел ++38923130-137; Факс: ++38923130-377**

**Претплата за печатеното издание
"Македонско сонце"**

Претплата за Македонија:
годишна **2,300 ден.**, полугодишна **1,100 ден.**,
тримесечна **600 ден.**

Претплата за Европа:
годишна **120 ЕУР**, полугодишна **70 ЕУР**

Претплата за САД, Канада
годишна **150 USD**, полугодишна **80 USD**

Австралија и Нов Зеланд
годишна **150 AUD**, полугодишна **80 AUD**

Во претплатата се вклучени **ПТТ** трошоците.

E-mail: redakcija@makedonskosonce.com

WEB: www.makedonskosonce.com

**ВО ОВОЈ БРОЈ ПОДАРОК
НОВОГОДИШЕН И ВЕРСКИ
КАЛЕНДАР**

*Среќни Новогодишни и
Божикни празници*

Жиро-сметка: 200001070137263-ДНИД "Македонско сонце"- Скопје; Единствен даночен број: 4030995235235-Стопанска банка; Девизна жиро-сметка: За "Makedonsko sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D.-Skopje; Bank number: STOBMK2X, ID number: 1574718.